



Повик за учесници на обуки за јакнење на капацитетите за мониторинг и застапување на граѓанските организации од Источниот плански регион

1. За Фондацијата за развој на локалната заедница

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип (ФРЛЗ) е формирана во декември 2006 и е правен наследник на Центарот за поддршка на НВО Штип. Мисијата на ФРЛЗ е ефективно учество на граѓаните во креирање на јавните политики и нивна доследна имплементација. ФРЛЗ има воспоставено добра соработка со граѓанските организации од Македонија, локални и национални институции, бизнис заедницата и медиумите.

Домашни и странски донатори се партнери на ФРЛЗ во поддршката на развојот на граѓанското општество во Македонија и промоцијата на принципите на владеење на правото и доброто управување. Фондацијата активно работи во секторите: децентрализација, добро управување, владеење на правото, лобирање и застапување, човекови права, транспарентност и отчетност, промоција на филантропија и др. Активностите на Фондацијата ги користат граѓаните, граѓанските организации, локалните и државните институции, бизнис секторот, активни млади лица, медиумите и донаторите.

2. За проектот „Ефективен механизам за граѓанско учество“

Проектот „Ефективен механизам за граѓанско учество“ го спроведува Фондацијата за развој на локалната заедница Штип во рамки на *Проектот на УСАИД за граѓанско учество*, во периодот 01 март 2018 – 28 февруари 2021 година.

Главна цел на проектот е подобување на квалитетот на локалните јавни политики преку зајакнување на капацитетите на општинските совети и локалните граѓански организации за креирање јавни политики и мониторинг.

Целни групи на проектот се членови на општинските совети и граѓански организации од Источниот плански регион.

Крајни корисници се општини и општински совети, локални граѓански организации и граѓани од Источниот плански регион.

3. За обуките

Во рамки на оваа активност ќе се спроведат две дво-дневни обуки на следниве теми:

- Мониторинг на локалната самоуправа
- Механизми за мониторинг и лобирање и застапување

Целта на обуките е да ги зајакне **капацитетите на граѓанските организации за мониторинг** на локалните самоуправи и да поттикне **примена на иновативни механизми за застапување** на локални политики.



Во рамки на проектот во периодот од 2019/2020 година ќе се формираат Советодавни тела на општинските совети во општините Берово, Делчево Карбинци и Пробиштип. **Четири (4) од организациите/учесниците на обуките ќе спроведат мониторинг** на работата на Советодавните тела во рамки на општините.

Временска рамка

Обуките ќе се спроведат во периодот од март 2020 до април 2020 и тоа, првата тема ќе се спроведе во **март 2020** година, додека втората тема ќе се спроведе во периодот од **април 2020** година. Избраните организации ќе бидат известени за точниот датум и локација на обуките.

4. Право на учество

Право на учество на обуките имаат граѓански организации од Источниот плански регион кои се **регистирани согласно Законот за здруженија и фондации и спроведуваат активности во општините Берово, Делчево, Карбици, Пехчево, Пробиштип и Штип.**

5. Критериуми за избор

За учество на обуките организациите треба да ги исполнуваат следниве услови:

- Да се регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации;
- Да имаат најмалку 5 активни членови;
- Да покажуваат интерес за спроведување на активности за мониторинг и застапување на локално ниво;
- Да имаат интерес за зајакнување на внатрешните капацитети за мониторинг и застапување на локални политики;
- Да имаат искуство во спроведување на активности за мониторинг и застапување на локално ниво;

6. Начин на пријавување

Заинтересирасните организации за пријавуваат со пополнување на [пријавата](https://forms.gle/UDgMhyX8Wp6fgK4S8) на следниот линк <https://forms.gle/UDgMhyX8Wp6fgK4S8>, најдоцна до 29.02.2020.